



НОВА АСТРА КУПЕ СО ДВЕ ВРАТИ



Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

Новиот симпатичен и софистициран изглед на купето со две врати се води под името "Holden Astra". Цената на чинење на новата "Astra Coupe ОСР" изнесува 23.490 долари. Ако погледнеме внатре во кабината на оваа "Astra" ќе почувствуваме минимализам, но затоа воланот

и копчињата околу него се сосема логично и функционално поставени. Предните седишта во автомобилот имаат шест позиции, кои мануелно можат да се подесат. Бидејќи се работи за купе со две врати, задните седишта не нудат многу простор, но тоа се очекува. Сепак, про-



сторот од 302 литра се претвора во простор од 1.030 литри кога задните седишта ќе се спуштат. Што се однесува до техничките карактеристики на автомобилот, моторот е со волумен од 1.800 сантиметри кубни. Бројот на цилиндрите кои се поставени во линија е четири. Главите на цилиндрите се направени

од алуминиум. Она што ги подобрува перформансите на возилото се 16-те вентили. Моќноста на моторот е 125 кс, кои својот максимум го даваат на 5.600 вртежи во минута.

Оваа движечка сила до четирите тркала се пренесува со помош на петбрзинскиот менувач.



Ми-Да Моторс

СУПЕР ВОЗИЛОТО "FISKER TRAMONTO"



На годинашниот Саем за автомобили во Франкфурт, на 13 септември, на јавноста ѝ беше прикажан "Fisker Tramonto", кој многумина посетители ги остави без здив. Редефинирањето на автомобилските перформанси, елеганцијата и луксузот кои ги поседуваше новиот автомобил, како и квалитетот на материјалите го предизвикаа позитивното расположение кај присутните. Автомобилот располага со мотор чија работна зафатнина изнесува 5.500 сантиметри кубни. На тоа се додава и "карактеристиката" - "Compressor V8". Машината има

моќност од 610 кс кои најдобро се искористени на 2.000 вртежи во минута. "Fisker Tramonto" е од оние автомобили кои се со електронски ограничена максимална брзина. Овде станува збор за ограничување на 325 километри на час. Стартноста на автомобилот е повеќе од одлична и од 0 до 100 километри на час развива за помалку од 4 секунди.



БЕСКРОВЕН "BENTLEY"

Кон крајот на 2005 година "Bentley" ѝ претставува на јавноста новиот луксузен автомобил дефиниран како 2+2 кабриолет. Го презентираме новиот "Continental GT". За внатрешноста на овој модел не треба многу да се говори од едноставна причина што сè е најдобро. Најквалитетна кожа, природно дрво и линија, што значи луксуз. Колку за да се одржи традицијата на марката "Bentley", подвижниот кров на "Continental GTC" изработен е од меко платно. Што се однесува до техничките



карактеристики на автомобилот и тие се врвни. Да почнеме од обратен редослед. Максималната брзина која може да ја постигне овој престижен и потентен модел се 304 километри на час. Софистицираниот автомобил кому му се влечни сите четири тркала, има мотор со W12 цилиндри. Работната зафатнина на автомобилот изнесува точно 5.998 сантиметри кубни. На 6.100 вртежи во минута најдобро функционираат 552 кс.



ФЛЕШ ВЕСТИ

НАЈСКАПО КАМПЕРСКО КОМБЕ

Најголемото и најлуксузното кампирачко комбе-камион чини 1 милион фунти. Возилото го конструираше австриската компанија "Action Mobil". Должината на возилото е 20 метри, а конструирано е да издржува долги патувања низ пустината. Моторот има работна зафатнина од 13 литри и 600 кс.

Освен луксузната внатрешност, ова возило може да пренесува 2.500 литри дизел гориво и што е најважно 4.000 литри вода. Целото возило е рачно направено и било потребно 1,5 година за да се направи. Начател на ваквото возило е некој шеик.

ХИБРИДНИ ВОЗИЛА ЗА ПОЧИСТА СРЕДИНА

"Ford", "Honda" и "Toyota" направија возила, кои се движат комбинирани на гориво и на електромотори. Промоцијата на овие автомобили се случи во "Sierra Club", најголемиот клуб на екологисти специјализирани за животна средина. Оваа промоција се одржа непосредно по критиките на екологите упатени до автомобилската индустрија, која и натаму продолжува да произведува возила на гориво. Новопретставениот модел на Ford се вика "Ford Escape Hybrid", Станува збор за субурбано возило (SUV). Honda својот последен хибрид го нуди под "наслов": "Civic Hybrid", кој може да помине 80 километри со галон (3,8 литри), доколку се вози по автопат или по градските улици.